



**УСЛОВИ ЗА РАБОТЕЊЕ СО ДЕНАРСКА/ДЕВИЗНА СМЕТКА НА ПРАВНО ЛИЦЕ- НЕРЕЗИДЕНТ
СО ВАЖНОСТ ОД 17.5.2021 година**

ПАСИВНИ КАМАТНИ СТАПКИ ЗА ПРАВНИ ЛИЦА - НЕРЕЗИДЕНТИ

	Каматна стапка	
Позитивно салдо на денарска трансакциска сметка на нерезидент	0,00%	
	EUR	Други валути
Позитивно салдо на девизна трансакциска сметка на нерезидент	0,00%	0,00%

ДЕНАРСКИ ПЛАТЕН ПРОМЕТ ЗА ПРАВНИ ЛИЦА – НЕРЕЗИДЕНТИ

Отворање сметка

<ul style="list-style-type: none"> Отворање на трансакциска сметка за правно лице 	Без надоместок
<ul style="list-style-type: none"> Итно отворање на трансакциска сметка по барање на правно лице, со итна пратка (оваа тарифна ставка е со важност од 1.4.2016 година) 	200 денари

Затворање сметка

<ul style="list-style-type: none"> Затворање сметка врз основа на судско решение и во согласност со закон 	Без надоместок
<ul style="list-style-type: none"> Затворање сметка на барање на корисник 	1.000 ден.
<ul style="list-style-type: none"> Затворање сметка врз основа на известување од Централен регистар на РСМ 	1.000 ден. макс.во висина на расположливите средства

Подготовка и доставување податоци за состојба на сметки по службено барање на извршител по решение на надлежен орган	500 ден.
--	----------

ПЛАТЕН ПРОМЕТ СО СТРАНСТВО ЗА ПРАВНИ ЛИЦА – НЕРЕЗИДЕНТИ

Исплати на ефективни странски пари и ефективни денари

<ul style="list-style-type: none"> Исплата на ефектива 	0,50% или мин. 500 ден.
<ul style="list-style-type: none"> Исплата во денари 	0,10% или мин. 300 ден.

Обработка на прилив

<ul style="list-style-type: none"> со положување ефектива 	0,40% или мин. 500 ден.
--	-------------------------

Ностро дознаки

<ul style="list-style-type: none"> во странство 	0,15% мин. 500 ден. +300 ден. SWIFT OUR трошоци 900 ден.
<ul style="list-style-type: none"> во земјата 	0,15% мин. 500 ден. +300 ден. SWIFT
<ul style="list-style-type: none"> измена на инструкции 	2.000 ден. + фактички трошоци од странска банка

Обработка на девизен прилив од странство за комитенти на други домашни банки	0,10% мин. 100 ден. или по тарифа на домашната банка
--	---

Други услуги

<ul style="list-style-type: none"> издавање преписи до 3 месеци (по документ) 	50 ден.	9 ден. ДДВ
<ul style="list-style-type: none"> издавање преписи над 3 месеци (по документ) 	200 ден.	36 ден. ДДВ
<ul style="list-style-type: none"> издавање разни потврди, заверки на податоци и слично (по барање) 	150 ден.	27 ден. ДДВ

• издавање и испраќање преглед на состојба со дневни промени (од извештај)	100 ден.	18 ден. ДДВ
• затворање сметка врз основа на судско решение и во согласност со закон		Без надоместок
• затворање сметка на барање на корисник		500 ден.

ЕЛЕКТРОНСКИ СЕРВИСИ ЗА ИНФОРМИРАЊЕ

Пакети за правни лица	Надоместок
SMS 1 ПАКЕТ	5 денари по порака
E-MAIL ПАКЕТ	Без надоместок
E-MAIL ПЛУС ПАКЕТ	50 денари, месечно
SMS ПАКЕТ	Без надоместок
SMS ПЛУС ПАКЕТ	100 денари, месечно

ТЕРМИНСКИ ПЛАН ЗА ПЛАТЕН ПРОМЕТ ВО ЗЕМЈАТА		
Прием и обработка на налози за плаќање во валута на тековниот пресметковен ден	КИБС	Од 08:00 до 14:20 часот
	МИБС	Од 08:00 до 16:15 часот
	Интерен клиринг на Банката	Од 08:00 до 18:00 часот
Уплата и исплата на готовина на или од сметка на корисник на сметка во Банката, на благајна во Банката	од 08:00 часот до 18:00 часот	
Прием на налози за плаќање со иден датум на извршување	од 08:00 часот до 18:00 часот	
САБОТА		
Готовински уплати и исплати, како и безготовински плаќања помеѓу сметките што се водат во Регистарот на корисник на сметки во Банката	од 09:00 часот до 13:00 часот (во филијалите/експозитурите кои работат во сабота)	

ТЕРМИНСКИ ПЛАН ЗА ПЛАТЕН ПРОМЕТ СО СТРАНСТВО	
Прием на налози	од понеделник до петок од 08:00 до 16:00 часот
Налози примени до 15:30 часот	датум на валута тековен ден
Налози примени по 15:30 часот	датум на валута нареден ден